

**Тешки митралези, рачни фрлачи, динамит и разни видови куршуми се запленети во последните акции на МВР во селата Брест и Долно Блаце.**

**Дали овие акции се превентива за непотврдените информации дека албанските екстремни елементи се подготвуваат на 20 јули во Гостиварско, Дебарско и Липковско да преземат акции за дестабилизирање на безбедносната состојба во државата?**

**Сè ова се поврзува со статусот на Косово, донесувањето на Законот за употреба на симболи-те на етничките заедници, како и за подготовки за нови избори за народни претставници.**



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

## НА "БРЕЗА" Р

Информацијата дека во СДСМ почнале внатрешни престојувања и спојување на крајно спротивставените страни - "бучковисти и црвенковисти" за што подобри подготовки за идните парламентарни избори ја демантира портпаролот Борис Кондарко. Но, тоа може да биде и "лага или измама", бидејќи за ова се размислувало во врвот на партијата, ама во овој момент немало простор и време за кадровско екипирање на менаџментот, кој ќе биде одговорен за презентирање на партиската програма пред електоратот. Затоа се наметнува прашањето (дилемата), зошто истовремено во јавноста се пуштаат две информации од типот "плус или минус". Прво, да се испита пулсот во партиските редови, а потоа да се одмери тајмингот за одржување на идните парламентарни избори. Но, ова второво, всушност ни открива дека постои и трето размислување, а тоа е да се одржат вонредни или предвремени парламентарни избори, со кои би се добило она што во моментот е загубено, а тоа е намалениот рејтинг. Меѓутоа, ниту противниците (опозицијата) не се сигурни. Таа дури се наоѓа во поголема криза отколку што се претпоставува, бидејќи по локалните избори на виделина се појавија сите слабости во нивната коалиција, која не успеа да ги отстрани внатрешните по-

литички дубиози и меѓусебните мешетарења, поради што одредени членки свртеа влево. Погрешниот правец овозможи "левицата" да се чувствува посигурна и да размислува за овие комбинации, кои се неизбежни пред одржувањето на парламентарните избори. Но, до нив треба да се изоди "најдолгиот пат", кој нема така да биде лесен. Затоа во меѓувреме ќе уживаме во фрлената ракавица, која сè уште не ја заврши својата мисија, и ни претстојат жешки расправи за и против ова прашање.

### ДЕМАНТ

СДСМ го води орото "тешкото", но ритамот го диктира... некој друг кој добро го осмисли овој ненадеен потег, кој можеше да донесе

контрапродуктивни резултати. Поради тоа, партискиот гласоговорник брзо ја спушти топката, но "неверните томи" повеќе не веруваат во добро востановениот систем, прво пушти пробен балон, а дури потоа сумирај го резултатот. Сепак, на крајот на краиштата, годинава и други политичари се обидоа со стар рецепт да ја испровоцираат јавноста, па не се изгореа и не одговараа за антиустановите и антидржавните пораки. Тие дури си ја вратија самодовербата, бидејќи според обвинителството немало опасни елементи за нарушување на правниот и уставниот систем на Република Македонија. Оттаму сè е можно да се случува во наша држава, па дури да се предизвикуваат и да се исмеваат институциите на земјава. Но, во овој

случај станува збор за провизорен маркетиншки трик, кој ќе овозможи консолидација на партиските редови на СДСМ, но и предупредување за членовите, бидејќи се приближува тајмингот за парламентарните избори, со кои некои ќе се вратат на старите политички позиции, а други ќе ја изгубат довербата на народот, но и на лидерот. Во тој контекст сега се одмеруваат внатрешните сили и затоа се прават одредени поместувања, кои можеби ќе внесат жестоки турбуленции. За тој политички вител се подготвуваат сите, некои одамна се со мислите, а други како по традиција ќе ја исполнат желбата (песната) на поголемиот брат, кој фиктивните сојузници ги активира триесетина дена пред одржувањето на изборите. Но, во овој момент најзначајно прашање за политичката ситуација во државата претставува позицијата на СДСМ и односите меѓу коалиционите партнери, бидејќи клучот е во нивните раце. Од нив зависи кога ќе почнат испитувањата за менување на изборните закони, но тој процес е во сенка на последните обврски од охридскиот Рамковен договор. Паралелно со тоа се случуваат многу позначајни потези, кои спаѓаат во областа на безбедноста и во економијата и директно влијаат на рејтингот на партијата, а кој непосредно е врзан со расположението на аморфната маса гласа-

### ЛАГА ИЛИ ИЗМАМА

Во информациите кои беа пласирани во медиумите се истакнуваше дека наводно д-р Владо Бучковски требало да биде носител на листата во Изборниот регион 1, Радмила Шекеринска во "двојката". Никола Поповски од битолскиот регион се "префрла" на местото на Тито Петковски, кој минатите избори ја предводеше листата во штипскиот регион, а Илинка Митрева од Тетовско се "сели" во охридскиот регион. Струмичко-гевгелискиот и полошкиот регион наводно бил резервиран за коалиционите партнери од ЛДП, во кои до парламентарните избори ќе "координираат" Никола Куркчиев и Оливер Спасовски.

Во таа поделба не се спомнува Ристо Пенев, претседателот на ЛДП. Според новинарската информација од оваа партија, како носител на листа треба да биде Јован Манасиевски.

чи. Затоа внатрешното претспитување, всушност претставува подготовка за "Февруарски поход" кон парламентарните избори. Сè пред него е увертира.

"Апсолутно не станува збор за назначување на носители на листите за пратеници. Претседателството донесе одлука за именување раководители на работни групи, кои ќе ги спроведат конференциите за избор на

**МУНИЦИЈА И ДИНАМИТ**

Во претресот на седум куќи во скопското погранично село Долно Блаце откриени се 21 парче оружје - тешки митралези, ракетен фрлач, автомати, карабини, пиштоли. Запленето е и големо количество муниција и експлозивни средства - дури 50 гранати за фрлач, 14 тромблонски мини, рачни бомби, нитроглицерин и повеќе од 3.000 куршуми. Во акцијата приведени се 13 лица со кои во моментот се работи.

ламентарните листи. Портпаролот на СДСМ, Борис Кондарко, им ги затна устите на

дејќи го чекаат сигналот за преговори има време за размислување и за пазарење.

употреба на симболите на етничките заедници, кој е последна обврска од Рамковниот договор, а кој подоцна со себе го носи и Законот за употреба на јазиците на националните малцинства. Во тој кош полн со "политички смет и губре" најдобро се снаоѓаат "муваторите", но таквата игра е опасна за државата. Имено, незадоволството од движењата во земјава го зафати и Министерството за внатрешни работи, аналитичарите сметаат дека таквиот начин на раководење со институциите на системот водат во пропаст. До бездната нè делат само сантиметри, а елементите за нарушување на свкупниот мир не се отстранети. Кондово е запоседнато од организирана група, која е пристигната од Косово. Таа претставува поддршка на групата на Адем Красниќи, кој со македонската полиција игра "не лути се човече".

Последните полициски акции за собирање на нелегалното оружје во селата Брест и Долно Блаце ги потврдуваат информациите дека ситуацијата е сложена, иако МВР се обидува да ги демантира таквите впечатоци.

Истовремено и владејачката коалиција се наоѓа на испит, бидејќи меѓу партнерите СДСМ и ДУИ постои отворен судир на економски и на политички план. Но, и покрај сè, коалицијата солидно функционира, бидејќи имаат заеднички интерес. Тоа што одвреме-навреме си ставаат препки е ништо во споредба со реалниот живот. Постојат разни начини за успешно амортизирање на проблемите. Тие не го доведуваат во прашање опстојувањето на коалицијата. Таа ќе функционира сè до оној момент кога тие ќе решат да го одредат датумот на парламентарните избори. Она што во меѓувреме ќе се случува е веќе видено, така што сè е во знакот на одмерувањето на силите на наредните парламентарни избори, кои можат да се одржат доцна наесен или можеби и во текот на првите три до четири месеци од идната година.

# АСТАТ КАШИКАРИ



## КОНЗЕРВИРАНО ОРУЖЈЕ

МВР го бараше Хамди Бајрамовски-Бреза, но не го фаќа. Во полициската акција во неговата куќа во селото Брест било пронајдено поголемо количество нелегално оружје. Полицијата најде автоматски пушки, митралез, рачен фрлач, минофрлач, гранати, униформи, куршуми, конзервирани и скриени во подрумите и во плевните на семејството Бајрамовски. Уапсени се четири жители на Брест - таткото, братот и двајцата братучеди на Бреза, по кого е напишана меѓународна потерница. Случајот сè уште се истражува, од каде толку оружје и за што би било употребено.

"Оружјето е во одлична состојба, конзервирано е, така што добро е зачувано, исправно, функционално. Хамди Бајрамовски не беше пронајден во времето кога беше извршен претресот. Сознанија секогаш постојат, меѓутоа останува на тоа", изјави шефот на кабинетот во МВР, Горан Павловски.

новите општински раководства", изјави Борис Кондарко, кој ги демантираше информациите објавени во некои медиуми за наводно именување на носители на пар-

"новинарските партиски портпароли", но ја отвори арената за гладијаторските борби за носители на парламентарните листи. Тоа значи дека политичарите се на "готовс", а би-

## НЕМИРИ

Ловот во матно е опасно оружје, бидејќи може да излезе од контрола. Имено, во последно време сè повеќе се употребуваат истите средства кои беа применети во кризната 2001 година, но и потоа. За ова постојат многубројни примери, од кои најсвеж е жариштето Кондово. Шерифот од блиското скопско село отворено ја повикнува македонската полиција на дуел кај "океј-коралот", при тоа напоменувајќи дека ако треба ќе се гине, но Скопје и Македонија повторно ќе горат. Што всушност ни навестува Адем Красниќи? Ќе има ли немири, кои ќе одговараат на интензитетот од 2001 година? Во кој контекст се подведуваат разузнавачките непотврдени информации дека на 20 јули, се очекуваат немири во Гостивар, Дебар и во Липковско? Ќе бидат ли екстремните албански припадници потплатени само да не дигаат "џева" или само да ја удрат власта по прсти?

Зад сите информации се кријат внатрешните и регионалните сили, кои се подготвени да направат секакви политички удурми само да ја остават во небрано Република Македонија. Сè тоа се поврзува со статусот на Косово, како и да се изврши притисок врз власта за да се донесе нелогичкиот Закон за